



– Сектор за правни работи –

Друштво за производство на компјутери и деловно
информатички услуги КИНГ ИЦТ ДООЕЛ

Архивски број:

03-4068/1

Датум:

11.04.2022

Бр. 46-2022

12.04 2022 год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР

за јавна набавка на стоки -
надградба, поддршка и претплата на лиценци за Red Hat Enterprise Linux

Склучен помеѓу:

1. МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, со седиште на ул. „Даме Груев“, бр.12 - Скопје, претставувано од Dr.Fatmir Besimi, министер за финансии, во натамошниот текст: договорен орган и
2. Друштво за производство на компјутери и деловно информатички услуги КИНГ ИЦТ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „23 Октомври“, бр.11а кат 1 – Синерџи/Б. Центар во Скопје, претставувано од Игор Катушевски, управител, во понатамошниот текст: носител на набавката.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е надградба, поддршка и претплата на лиценци за Red Hat Enterprise Linux во количина од 4 (четири) лиценци, за период до 17.03.2023 година, која ќе биде обезбедена од производителот Red Hat, по спроведена постапка за набавка од мала вредност по оглас број 03015/2022.

Поддршката и претплатата на постоечките Red Hat Enterprise Linux лиценци од страна на производителот на стандардниот софтвер вклучува техничка поддршка во случај на конкретни технички проблеми во работењето кај корисникот поради грешки (bugs) и сигурносни пропусти во стандардниот софтвер на постоечките инсталации на продуктот од страна на производителот, додека претплатата на лиценцата значи бесплатно добивање на сите нови верзии на продуктот за времетраење на поддршката.

ЦЕНА

Член 2

Цената за надградбата, поддршката и претплатата на лиценци за Red Hat Enterprise Linux изнесува 82.000,00 денари, без пресметан данок на додадена вредност.

На вредноста од став 1 на овој член ќе се пресмета данок на додадена вредност по законски пропишаната стапка.



– Сектор за правни работи –

Цената за надградбата, поддршката и претплатата на лиценци за Red Hat Enterprise Linux изнесува 86.100,00 денари, со пресметан данок на додадена вредност.

РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ

Член 3

Носителот на набавката се обврзува да ја обезбеди надградбата, поддршката и претплатата на лиценците за Red Hat Enterprise Linux од член 1 на овој договор, во рок од 10 (десет) дена од потпишување на договорот.

НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 4

Плаќањето ќе се врши по извршената надградба, поддршка и претплата на лиценците за Red Hat Enterprise Linux, а врз основа на испорачана фактура од страна на носителот на набавката во рок до 30 (триесет) календарски денови сметано од денот на приемот на фактурата во писарницата на Министерството. Кон фактурата носителот на набавката задолжително приложува доказ за право на користење на лиценците за Red Hat Enterprise Linux.

Фактурата за извршената надградба, поддршка и претплата на лиценците за Red Hat Enterprise Linux се доставува на договорниот орган на следнава адреса: Министерство за финансии, ул. „Даме Груев“ бр. 12, Скопје.

ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 5

Носителот на набавката се обврзува да ја обезбеди надградбата, поддршката и претплатата на лиценците за Red Hat Enterprise Linux од член 1 на овој договор.

Носителот на набавката е должен на денот на активирањето на поддршката и претплатата на постоечката корисничка лиценца да достави документ/потврда за обновување на лиценцата од производителот или Subscription Certificate, и истиот да е достапен на корисничката сметка на договорниот орган кај производителот.

ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 6

Договорниот орган се обврзува да ја плати уредно доставената фактура на начин и во рок утврден во член 4 од овој договор.



– Сектор за правни работи–

ГАРАНЦИЈА ЗА НАВРЕМЕНО И КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 7

Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување банкарска гаранција од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно и навремено извршување на договорот во висина од 5% од вкупната вредноста на склучениот договор со пресметан ДДВ.

Гаранцијата се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма или во електронска форма доколку е издадена како таква од банката во изворно оригинална форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот да биде со важност до целосното реализирање на договорот.

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот да биде во валутата на која гласи договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

Со гаранцијата носителот на набавката гарантира дека предметот на договорот ќе го изврши на начинот и според динамиката предвидени во тендерската документација, односно техничката спецификација, доставената понуда и склучениот договор со договорниот орган.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

Договорниот орган ќе ја наплати гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот и доколку дојде до негово еднострано раскинување поради неизвршување на обврските од договорот од страна на носителот на набавката.

Договорниот орган нема да бара активирање на банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот од банката која ја има издадено доколку носителот на набавката поради непредвидени околности (виша сила или

3



– Сектор за правни работи –

други оправдани причини) не можел да ја изврши набавката што е предмет на овој договор, во кој случај носителот на набавката треба да достави писмено образложение до договорниот орган во кое ќе ги наведе причините за неизвршување или ненавремено извршување на набавката, а кое треба да биде писмено прифатено од договорниот орган.

ВАЖНОСТ НА ДОГОВОР

Член 8

По потпишувањето на договорот од двете договорни страни истиот е со важност до истекот на претплатата и поддршката на лиценците до 17.03.2023 година.

УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 9

Овој договор може да се раскине спогодбено во согласност на договорните страни.

Член 10

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 11

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност на договорниот орган.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во рокот утврден со овој договор или не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

Доколку дојде до еднострано раскинување на договорот поради неисполнување на обврските од договорот од страна на носителот на набавката, покрај наплатата на банкарската гаранција носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.



– Сектор за правни работи–

Член 12

Договорниот орган и носителот на набавката се согласни ниту една од договорните страни да не биде одговорна кон другата договорна страна за неисполнување на одредбите од овој договор, односно за настанатите штети предизвикани од неисполнувањето на обврските што произлегуваат од овој договор, до кое би дошло заради настапување на „виша сила“.

Под „виша сила“ се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови и сл.).

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот, недостиг на средства или неизвршување на какво било плаќање што треба да се изврши согласно со овој договор.

Ако една од договорните страни е спречена заради настапување на „виша сила“ да ги извршува обврските според овој договор, должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за „вишата сила“ и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За време на траењето на „вишата сила“ сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.

По отстранувањето на „вишата сила“ договорот продолжува да се реализира.

Ако исполнувањето на договорените обврски мора да се одложи поради настапувањето на „вишата сила“ повеќе од три месеци, договорните страни се согласуваат да договорот нови услови за исполнување на договорот или за раскинување на договорот.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 13

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.



– Сектор за правни работи –

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на анекс на договорот, во согласност со Законот за јавните набавки.

Член 14

Сите спорови кои ќе настанат во текот на работата, странките ќе се обидат да ги решат спогодбено, во спротивно ќе решава надлежниот суд во Скопје.

Член 15

За се што не е регулирано со овој договор, ќе се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за јавните набавки и другите позитивни прописи на Република Северна Македонија.

Член 16

При обработка на личните податоци со овој договор ќе се применуваат одредбите од Законот за личните податоци.

Член 17

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) примероци за договорниот орган и 2 (два) примероци за носителот на набавката.

Договорен орган:
Република Северна Македонија
Министерство за финансии
Скопје

Dr. Fatmir Besimi
Министер за финансии

Носител на набавката
Друштво за производство на компјутери
и деловно информатички услуги
КИНГ ИЦТ ДООЕЛ Скопје

Игор Катушевски
Управител



Изработил: Мариа Ангелеска
Контролирал: Даниела Јанкова
Одобрил: Татјана Васева
Проверил: Daut Hajrullahi
м-р Маја Стаменковска Угриновска
Согласен: д-р Јелена Таст